

**ДОГОВОР ЗА ПРЕНОСОТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА БАНКАТА ВО АДМИНИСТРАЦИЈА НА БАНКАТА-КУПУВАЧ**

Склучен на ден \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ помеѓу договорните страни:

1. \_\_\_\_\_, администратор на \_\_\_\_\_ (во понатамошниот текст: **банката во администрација**) и
2. \_\_\_\_\_, со седиште на ул.\_\_\_\_\_ во понатамошен текст: **банката-купувач**), застапувана од\_\_\_\_\_

**I. Предмет на договорот**

**Член 1**

Предмет на овој договор е регулирањето на правата и обврските на договорните страни, како и пропишување на начинот и роковите за спроведување на преносот на средствата и обврските од банката во администрација на банката-купувач.

Администраторот и банката-купувач се обврзуваат дека ќе ги почитуваат обврските коишто произлегуваат од овој договор и Процедурите за спроведување на преносот на средствата и обврските на банка во администрација донесени од гувернерот на Народната банка на Република Македонија(„Службен весник на Република Македонија“ бр. \_\_\_\_).

**Член 2**

Администраторот е должен да и ги пренесе на банката-купувач, а банката-купувач се обврзува да ги преземе, средствата и обврските на банката во администрација утврдени во образецот бр. 1, по вредноста определена во образецот бр. 1.

Образецот бр. 1 од став 1 на овој член е составен дел на овој договор.

**II. Дефиниции**

**Член 3**

Под терминот „побарување“ се подразбира секое средство коешто претставува изложеност на кредитен ризик и коешто банката-купувач го презела од банката во администрација.

На термините коишто не се дефинирани во овој договор, се применува значењето утврдено со Процедурите за спроведување на преносот на средствата и обврските на банка

## **Прилог бр. 7**

во администрација донесени од гувернерот на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. \_\_\_\_).

### **III. Обврски на администраторот**

#### **Член 4**

Со потпишувањето на овој договор администраторот ќе и ја предаде на банката-купувач целокупната документација која се однесува на пренесените средства и обврски. Примопредавањето на документацијата ќе се изврши со посебен записник, кој претставува составен дел од овој договор.

Со пренесувањето на средствата на банката во администрација, на банката-купувач и се пренесуваат и споредните права коишто произлегуваат од тие средства.

Како споредни права се сметаат: правото на првенствена наплата, хипотеката, залогот, правата од гаранција, правата од камата, договорната казна и слично.

За извршениот пренос на средствата коишто се пренесуваат како главно побарување и споредните права коишто се пренесуваат со главното побарување, не е потребна согласност од должникот/должниците на банката во администрација.

Администраторот и одговара на банката-купувач за постоењето на средствата и обврските на банката во администрација, како и на споредните права коишто произлегуваат од нив.

Администраторот ја овластува банката-купувач врз основа на овој договор да изврши упис на промената на заложниот доверител од банката во администрација на банката-купувач во јавните книги и други соодветни регистри.

Администраторот гарантира дека помеѓу банката во администрација и лицето чиишто обврски кон банката во администрација се пренесуваат не постои договорна забрана за пренос на побарувања кон трети лица.

### **IV. Обврски на банката-купувач**

#### **Член 5**

Доколку е предвидена уплата на парични средства од страна на банката-купувач, таа е согласна да го уплати износот на средствата определени во образецот бр. 1 на сметката на банката во администрација, во рок од \_\_\_\_ работни дена од датумот на склучување на овој договор.

Банката-купувач е согласна да продолжи да ги извршува правата и обврските коишто произлегуваат од преземените средства и обврски, согласно со договорните услови помеѓу доверителот/должникот и банката во администрација коишто важеле на денот на преносот на средствата и обврските.

## **Прилог бр. 7**

Банката-купувач може да ги промени договорните услови од ставот 2 од овој член, само по претходна согласност добиена од должникот/доверителот чиишто обврски, односно средства ги презела.

### **Член 6**

Врз основа на доставената документација, согласно со членот 4 од овој договор, банката-купувач е должна да ги идентификува депонентите, кредитокорисниците и другите доверители или должници, чиишто средства и обврски ги презела.

### **IV. 1 Известување**

#### **Член 7**

Администраторот е должен во рок од \_\_\_\_ дена по донесувањето на решението за одземање на дозволата за основање и работење на банката во администрација да достави известување до секој одделен депонент/кредитокорисник на банката во администрација чиишто депозити/кредити и се пренесени на банката-купувач.

Банката-купувач е должна во рок од \_\_\_\_ дена по донесувањето на решението за одземање на дозволата за основање и работење на банката во администрација да објави известување до јавноста, во кое ги образложува правата на депонентите на банката во администрација чиишто депозити ги презела и правата и обврските на кредитокорисниците на банката во администрација чиишто обврски ги презела.

Известувањето од ставот 2 од овој член банката-купувач го објавува најмалку во еден дневен весник.

Покрај известувањето од став 2 од овој член, банката-купувач е должна, во рок од \_\_\_\_ дена по донесувањето на решението за одземање на дозволата за основање и работење на банката во администрација, да испрати детаљно известување за преземените обврски и средства до секој депонент и кредитокорисник поединечно. Содржината на детаљното известување на секој депонент и кредитокорисник е определена во членовите 8 и 9 од овој договор.

Банката-купувач доставува детаљни известувања и до сите останати доверители и должници чиишто средства и обврски ги презела, кои соодветно ги содржат елементите определени во членовите 8 и 9 од овој договор.

### **Член 8**

Детаљното известување на секој депонент ги содржи најмалку следниве податоци:

- износ на депозитот што е преземен од страна на банката-купувач;
- условите под кои депонентот може да продолжи да го користи депозитот што е пренесен кај банката-купувач - износ на каматна стапка, рочност и слично;
- рокот до кој депонентот е должен да ја извести банката-купувач за својата намера да го повлече својот депозит или да ги користи понудени услугите на банката-купувач;

## **Прилог бр. 7**

- останати податоци кои се важни за правата и обврските коишто произлегуваат од депозитот.

Банката-купувач е должна, на барање на депонентот, да изврши исплата или на друг начин да го стави на располагање пренесениот депозитот.

## **Член 9**

Деталното известување на секој кредитокорисник ги содржи најмалку следниве податоци:

- износ на побарувањето коишто е преземено од страна на банката-купувач, при што одделно се наведуваат сите основи по кои е настанато побарувањето (главницата, каматата, провизијата и слично);
- услови коишто му се нудат на кредитокорисникот за плаќање на своите обврски врз основа на побарувањето што го презела банката-купувач, при што особено се нагласуваат промените што ги нуди банката-купувач;
- останати податоци кои се од значење за реализација на правата и обврските кои произлегуваат од побарувањето.

## **V. Преодни и завршни одредби**

### **Член 10**

Страните на договорот се согласни дека во добра волја и со најдобри намери меѓусебно ќе соработуваат за да го извршат преносот на средствата и обврските и да ја остварат целта на овој договор.

Овој договор и правата и обврските коишто произлегуваат од него се во согласност со законите на Република Македонија.

Договорните страни се согласни овој договор да се солемнизира кај нотар.

### **Член 11**

Одредбите од овој договор не се однесуваат, односно од нив не произлегуваат никакви права и обврски за трети лица.

Сите дополнувања, исправки или какви било други промени на овој договор се ништовни, освен ако не се предвидени во писмен договор (анекс) потписан од договорните страни.

Договорот останува да важи и во случај кога некоја од неговите одредбите е прогласена за неважечка, ништовна или нејзиното спроведување во практика е или со тек на време, станало невозможно.

### **Член 12**

За сеј што не е пропишано во овој договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и други законски прописи.

## **Прилог бр. 7**

За прекршувањето на одредбите од овој договор соодветно се применуваат позитивните законски прописи.

### **Член 13**

Страните се согласни да ги решаваат спогодбено сите спорови што ќе произлезат од овој договор.

Доколку спорот не може да се реши спогодбено, тој ќе се решава пред надлежниот суд во \_\_\_\_\_.

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Овој договор е составен во четири еднообразни примероци - по два за секоја страна.

---

(администратор)

---

(овластено лице на банката-купувач)

**Прилог бр. 7**

**Образец бр. 1**

**Преглед на средствата и обврските што се пренесуваат**

Се внесуваат поединечно сите средства и обврски што се пренесуваат.

<b>Ред. бр</b>	<b>Опис</b>	<b>Сметководствена вредност</b>
<b>1</b>	<b>Средства што се пренесуваат</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Депозити што се пренесуваат</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Останати обврски што се пренесуваат</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Уплата на парични средства (1-2-3)</b>	<b>0,00</b>